

Службен весник

на Република Македонија

Број 180

27 септември 2018, четврток

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3309. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Крива Паланка...	2	3317. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.9 „Облавец“ во ловен реон Куманово	4
3310. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 3 „Козјак“ во ловен реон Куманово.....	2	3318. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен реон Куманово.....	5
3311. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово.....	2	3319. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово	5
3312. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово.....	3	3320. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово.....	5
3313. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 6 „Карабичане“ во ловен реон Куманово.....	3	3321. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен реон Куманово.....	6
3314. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 7 „Степанце“ во ловен реон Куманово.....	4	3322. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен реон Куманово.....	6
3315. Одлука за едностран раскин на договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр. 8 „Желувино“ во ловен реон Куманово.....	4	3323. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.3 „КОЗЈАК“ во ловен реон Куманово	6
3316. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен реон Куманово	4	3324. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово.....	7
		3325. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово	7

	Стр.		Стр.
3326. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.6 „Караби-чане“ во ловен реон Куманово	7	3331. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово	8
3327. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.7 „Степанце“ во ловен реон Куманово	7	3332. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово	9
3328. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен реон Куманово	8	3333. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен реон Куманово	9
3329. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен реон Куманово	8	3334. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	9
3330. Одлука за присилна концесија на дивечот од ловиштето бр.10 „Мургаши“ во ловен реон Куманово	8	Огласен дел	1-20

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3309.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - патничко моторно возило марка Пежо, тип 306 караван, со број на шасија VF37EKFXT32340160, со број на мотор KFX 10 FS8L PSA 2369568, година на производство 1998, со регистарска ознака KN7601BB, сила на моторот 66 KW, работна зафатнина на моторот во 1600 cm³, со боја на каросеријата - сина.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Крива Паланка.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Крива Паланка со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8315/1
18 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3310.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3 „КОЗЈАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.3 „Козјак“ во ловен реон Куманово бр. 51-4450/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/1
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3311.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 „ЉУБОДРАГ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово бр. 51-4451/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/2
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3312.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 „СЛУПЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово бр. 51-4452/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/3
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3313.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6 „КАРАБИЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Карабичане“ во ловен реон Куманово бр. 51-4453/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/4
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3314.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9. 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 7 „СТЕПАНЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Степанце“ во ловен реон Куманово бр. 51-4454/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/5
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3315.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9. 2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР. 8 „ЖЕЛУВИНО“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен реон Куманово бр. 51-4455/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/6
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3316.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.14 „ДОБРОШАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.14 „Доброшане“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/24
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3317.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.9 „ОБЛАВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен реон Куманово бр. 51-4456/1 од 27.7.2010 го-

дина, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/7	Заменик на претседателот
25 септември 2018 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3318.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.10 „МУРГАШ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен реон Куманово бр. 51-4457/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како Концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/8	Заменик на претседателот
25 септември 2018 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3319.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.11 „СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово бр. 51-4458/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како Концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/9	Заменик на претседателот
25 септември 2018 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	Оливер Спасовски, с.р.

3320.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.12 „ЗЕБЕРЊАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот за концесија на дивечот во ловиштето бр.12 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово бр. 51-4459/1 од 27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол„ Куманово, како Концесионер, поради битни повреди на одредбите од договорот, Законот за ловство, другите закони и прописи што се применуваат врз договорот, како и неисполнување на обврските од Програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/10
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3321.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.13 „ОРАШЕЦ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“
во ловен реон Куманово бр. 51-4460/1 од 27.7.2010 го-
дина, склучен помеѓу Владата на Република Македони-
ја како Концедент и Ловечкото друштво за заштита, од-
гледување и ловење дивеч „Сокол“, Куманово, како
Концесионер, поради битни повреди на одредбите од
договорот, Законот за ловство, другите закони и пропи-
си што се применуваат врз договорот, како и неиспол-
нување на обврските од Програмата за развојни мож-
ности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-8937/11
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3322.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за ловство-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 136/11, 01/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15,
147/15, 193/15 и 83/18) и член 44 став 3 од Законот за
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15,
104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА
КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.14 „ДОБРОШАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука еднострано се раскинува Договорот
за концесија на дивечот во ловиштето бр.14 „Добро-
шане“ во ловен реон Куманово бр. 51-4461/1 од
27.7.2010 година, склучен помеѓу Владата на Републи-
ка Македонија како Концедент и Ловечкото друштво за
заштита, одгледување и ловење дивеч „Сокол“, Кума-
ново, како Концесионер, поради битни повреди на од-
редбите од договорот, Законот за ловство, другите зако-
ни и прописи што се применуваат врз договорот, како
и неисполнување на обврските од Програмата за развој-
ни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен
спор пред Управниот суд на Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-8937/12
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3323.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-
во („Службен весник на Република Македонија“ бр.
26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 го-
дина, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.3 „КОЗЈАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО**

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.3 „КОЗЈАК“ во ловен ре-
он Куманово се дава на присилна концесија на Јавното
претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до момен-
тот на давање на концесија на дивечот преку јавен по-
вик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Маке-
донија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој диве-
чот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со до-
говор кој ќе важи до моментот на давање на концесија
на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за лов-
ството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 44-8937/13
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3324.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.4 „ЉУБОДРАГ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Дивечот во ловиштето бр.4 „Љубодраг“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/14
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3325.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.5 „СЛУПЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Дивечот во ловиштето бр.5 „Слупчане“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/15
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3326.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.6 „КАРАБИЧАНЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Дивечот во ловиштето бр.6 „Карабичане“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/16
25 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3327.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД ЛОВИШТЕТО БР.7 „СТЕПАНЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО****Член 1**

Дивечот во ловиштето бр.7 „Степанце“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/17 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3328.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР. 8 „ЖЕЛУВИНО“ ВО ЛОВЕН
РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.8 „Желувино“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/18 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3329.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.9 „ОБЛАВЦЕ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.9 „Облавце“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ – Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/19 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3330.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.10 „МУРГАШ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.10 „Мургаш“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/20 Заменик на претседателот
25 септември 2018 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

3331.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.11 „СТАРО НАГОРИЧАНЕ“ ВО
ЛОВЕН РЕОН КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.11 „Старо Нагоричане“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/21 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
--	---

3332.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.12 „ЗЕБЕРЊАК“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.10 „Зеберњак“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/22 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
--	---

3333.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИСИЛНА КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ОД
ЛОВИШТЕТО БР.13 „ОРАШЕЦ“ ВО ЛОВЕН РЕОН
КУМАНОВО

Член 1

Дивечот во ловиштето бр.13 „Орашец“ во ловен реон Куманово се дава на присилна концесија на Јавното претпријатие „Македонски шуми“ - Скопје, до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 2

Правата и обврските на Владата на Република Македонија и субјектот од член 1 на оваа одлука на кој дивечот се дава на присилна концесија, ќе се утврдат со договор кој ќе важи до моментот на давање на концесија на дивечот преку јавен повик, согласно Законот за ловството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8937/23 25 септември 2018 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Оливер Спасовски, с.р.
--	---

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3334.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-29/18 од 12.9.2018 година на Друштво за производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, на седницата одржана на 21.9.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.34 Штип, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ФАМ МОДЕ“.

2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-29/18
21 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство и трговија ФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.34 Штип

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 330.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата

21.9.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата

21.9.2053 година

6. Единствен матичен број – 4749634

7. Единствен даночен број – 4029993101543

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентра, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентра „ФАМ МОДЕ“ на КП бр. 1375/2 КО Штип, Сектор за катастар на недвижности Штип.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична енергија, и условите определени во лиценцата;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;
- 3) преземени мерки:
 - за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - за заштита при работа;
 - за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.
- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:

1. име на фотоволтаичен систем – ФАМ МОДЕ,
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 од Агенција за катастар на недвижности,
3. општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2018 година,
 - година на завршеток на градба - 2018 година,
 - година на почеток на работа - 2018 година,
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години,
4. податоци за опрема:
 - тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – LR6-60PE 300-300W,
 - број на фотонапонски модули - 832 x 300,
 - номинални податоци на фотоволтаичниот модул:
 - моќност на модул: 300 W,
 - напон на модул: 32,8 V,
 - струја на модул: 9,81 A,
 - вкупна инсталирана моќност: 249,6 kW,
 - тип, производител и номинални податоци на инвертор - 8, и тоа: Kostal Piko 30-36kW (пет), Kostal Piko 17-17kW (два) и Kostal Piko 20-20kW (еден),
5. годишно сончево зрачење на таа локација - 1.450 kWh/m²,
6. очекувано производство на електрична енергија 391,92 MWh годишно.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018180